

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на оглас: **31/2017**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Агенција за катастар на недвижности**

I.1.2) Адреса: **Трифун Хаџи Јанев бр.4**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Весна Вревезовска-Николовска** Адреса на е-пошта: **v.vrevezovska@katastar.gov.mk**
Телефон/Факс: **3204-842/**

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Систематски преглед на вработени

II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: **1.200.000,00**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга број: 25 Здравствени и социјални услуги**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Даден е во техничката спецификација која е составен дел од тендерската документација**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Не**

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Дел број	Опис на делот за набавка
1	За вработените во Генералната дирекција на Агенцијата за катастар на недвижности и Центарот за катастар на недвижности Скопје

Дел број	Опис на делот за набавка
2	За вработените во Секторот за катастар на недвижности за полошки регион - Одделение за катастар на недвижности: Гостивар и Тетово
3	За вработените во Секторот за катастар на недвижности за југозападен регион - Одделение за катастар на недвижности: Дебар, Кичево, Македонски Брод, Струга и Охрид
4	За вработените во Секторот за катастар на недвижности за пелагониски регион - Одделение за катастар на недвижности: Ресен, Демир Хисар, Крушево, Битола и Прилеп
5	За вработените во Секторот за катастар на недвижности за вардарски регион - Одделение за катастар на недвижности: Неготино, Свети Николе, Велес и Кавадарци
6	За вработените во Секторот за катастар на недвижности за југоисточен регион - Одделение за катастар на недвижности: Радовиш, Струмица, Гевгелија и Валандово
7	За вработените во Секторот за катастар на недвижности за источен регион - Одделение за катастар на недвижности: Берово, Винаца, Делчево, Пробиштип, Кочани и Штип
8	За вработените во Секторот за катастар на недвижности за североисточен регион - Одделение за катастар на недвижности: Кратово, Крива Паланка и Куманово

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: **Не**

II.11) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: **Не**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? **Да**

Дополнителни информации во врска со електронската аукција: **Дадени се во тендерската документација**

ДЕЛ IV: ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање

IV.1.1) Изјава за независна понуда: **Да**

IV.1.2) Гаранција на понудата: **Не**

IV.1.3) Изјава за сериозност: **Да**

IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: **Да [5.00 %]**

IV.1.5) Авансно плаќање: **Не**

IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): **Не**

IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот

IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи - изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност

IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:
Документ за регистрирана дејност

- Документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран, - Овластување за вршење на здравствени прегледи согласно прописите од областа на здравството.

IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:

Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:

IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:

За Дел 1 - За вработените во Генералната дирекција на Агенцијата за катастар на недвижности и Центарот за катастар на недвижности Скопје, за извршување на предметот на набавка во Скопје - Изјава дека Овластената здравствена установа од областа на медицина на трудот има на располагање или има ангажирано медицински персонал минимум еден специјалист на медицина на трудот согласно Член 11 од Уредбата за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи на вработените (Службен весник на РМ бр.60/2013 и 168/2014), во Скопје - Изјава дека Овластената здравствена установа ги врши здравствените прегледи согласно со стандардниот минимум кој е задолжителен за систематски прегледи во согласност со Член 22 став (5) од Закон за безбедност и здравје при работа (Службен весник на РМ бр.92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/2014, 15/2015, 129/2015, 192/2015, 30/2016) во Скопје. За Дел 2 - За вработените во Секторот за катастар на недвижности за полошки регион - Одделение за катастар на недвижности - Гостивар и Тетово, за извршување на предметот на набавка во Гостивар или во Тетово - Изјава дека Овластената здравствена установа од областа на медицина на трудот има на располагање или има ангажирано медицински персонал минимум еден специјалист на медицина на трудот согласно Член 11 од Уредбата за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи на вработените (Службен весник на РМ бр.60/2013 и 168/2014), во најмалку еден од наведените градови за Дел 2, - Изјава дека Овластената здравствена установа ги врши здравствените прегледи согласно со стандардниот минимум кој е задолжителен за систематски прегледи во согласност со Член 22 став (5) од Закон за безбедност и здравје при работа (Службен весник на РМ бр.92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/2014, 15/2015, 129/2015, 192/2015, 30/2016), во најмалку еден од наведените градови за Дел 2. За Дел 3 - За вработените во Сектор за катастар на недвижности за југозападен регион - Одделение за катастар на недвижности - Дебар, Кичево, Македонски Брод, Струга и Охрид, за извршување на предметот на набавка во Дебар или во Кичево или во Македонски Брод или во Струга или во Охрид - Изјава дека Овластената здравствена установа од областа на медицина на трудот има на располагање или има ангажирано медицински персонал минимум еден специјалист на медицина на трудот согласно Член 11 од Уредбата за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи на вработените (Службен весник на РМ бр.60/2013 и 168/2014), во најмалку еден од наведените градови за Дел 3, - Изјава дека Овластената здравствена установа ги врши здравствените прегледи согласно со

стандардниот минимум кој е задолжителен за систематски прегледи во согласност со Член 22 став (5) од Закон за безбедност и здравје при работа (Службен весник на РМ бр.92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/2014, 15/2015, 129/2015, 192/2015, 30/2016), во најмалку еден од наведените градови за Дел 3. За Дел 4 – За вработените во Сектор за катастар на недвижности за пелагониски регион -Одделение за катастар на недвижности - Ресен, Демир Хисар, Крушево, Битола и Прилеп, за извршување на предметот на набавка во Ресен или во Демир Хисар или во Крушево или во Битола или во Прилеп - Изјава дека Овластената здравствена установа од областа на медицина на трудот има на располагање или има ангажирано медицински персонал минимум еден специјалист на медицина на трудот согласно Член 11 од Уредбата за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи на вработените (Службен весник на РМ бр.60/2013 и 168/2014), во најмалку еден од наведените градови за Дел 4, - Изјава дека Овластената здравствена установа ги врши здравствените прегледи согласно со стандардниот минимум кој е задолжителен за систематски прегледи во согласност со Член 22 став (5) од Закон за безбедност и здравје при работа (Службен весник на РМ бр.92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/2014, 15/2015, 129/2015, 192/2015, 30/2016), во најмалку еден од наведените градови за Дел 4. За Дел 5 – За вработените во Сектор за катастар на недвижности за вардарски регион - Одделение за катастар на недвижности - Неготино, Свети Николе, Велес, и Кавадарци, за извршување на предметот на набавка во Неготино или во Свети Николе или во Велес или во Кавадарци - Изјава дека Овластената здравствена установа од областа на медицина на трудот има на располагање или има ангажирано медицински персонал минимум еден специјалист на медицина на трудот согласно Член 11 од Уредбата за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи на вработените (Службен весник на РМ бр.60/2013 и 168/2014), во најмалку еден од наведените градови за Дел 5, - Изјава дека Овластената здравствена установа ги врши здравствените прегледи согласно со стандардниот минимум кој е задолжителен за систематски прегледи во согласност со Член 22 став (5) од Закон за безбедност и здравје при работа (Службен весник на РМ бр.92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/2014, 15/2015, 129/2015, 192/2015, 30/2016), во најмалку еден од наведените градови за Дел 5. За Дел 6 - За вработените во Сектор за катастар на недвижности за југоисточен регион - Одделение за катастар на недвижности - Радовиш, Струмица, Гевгелија и Валандово, за извршување на предметот на набавка во Радовиш или во Струмица или во Гевгелија или во Валандово - Изјава дека Овластената здравствена установа од областа на медицина на трудот има на располагање или има ангажирано медицински персонал минимум еден специјалист на медицина на трудот согласно Член 11 од Уредбата за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи на вработените (Службен весник на РМ бр.60/2013 и 168/2014), во најмалку еден од наведените градови за Дел 6, - Изјава дека Овластената здравствена установа ги врши здравствените прегледи согласно со стандардниот минимум кој е задолжителен за систематски прегледи во согласност со Член 22 став (5) од Закон за безбедност и здравје при работа (Службен весник на РМ бр.92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/2014, 15/2015, 129/2015, 192/2015, 30/2016), во најмалку еден од наведените градови за Дел 6. За Дел 7 – За вработените во Сектор за катастар на недвижности за источен регион - Одделение за катастар на недвижности - Берово, Винаца, Делчево, Пробиштип, Кочани и Штип, за извршување на предметот на набавка во Берово, или во Винаца или во Делчево или во Пробиштип или во Кочани или во Штип - Изјава дека Овластената здравствена установа од областа на медицина на трудот има на располагање или има ангажирано медицински персонал минимум еден специјалист на медицина на трудот согласно Член 11 од Уредбата за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи на вработените (Службен весник на РМ бр.60/2013 и 168/2014), во најмалку еден од наведените градови за Дел 7, - Изјава дека Овластената здравствена установа ги врши здравствените прегледи согласно со стандардниот минимум кој е задолжителен за систематски прегледи во согласност со Член 22 став (5) од Закон за безбедност и здравје при работа (Службен весник на РМ бр.92/2007, 136/2011, 23/2013, 25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/2014, 15/2015, 129/2015, 192/2015, 30/2016), во најмалку еден од наведените градови за Дел 7. За Дел 8 - За вработените во Сектор за катастар на недвижности за североисточен регион - Одделение за катастар на недвижности - Кратово, Крива Паланка и Куманово, за извршување на предметот на набавка во Кратово или во Крива Паланка или во Куманово - Изјава дека Овластената здравствена установа од областа на медицина на трудот има на располагање или има ангажирано медицински персонал минимум еден специјалист на медицина на трудот согласно Член 11 од Уредбата за видот, начинот, обемот и ценовникот на здравствените прегледи на вработените (Службен весник на РМ бр.60/2013 и 168/2014), во најмалку еден од наведените градови за Дел 8ч - Изјава дека Овластената здравствена установа ги врши здравствените прегледи согласно со стандардниот минимум кој е задолжителен за систематски прегледи во согласност со Член 22 став (5) од Закон за безбедност и здравје при работа (Службен весник на РМ бр.92/2007, 136/2011, 23/2013,

25/2013, 137/2013, 164/2013, 158/2014, 15/2015, 129/2015, 192/2015, 30/2016), во најмалку еден од наведените градови за Дел 8.

Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:

IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:

IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи

V.2) Услови за доставување на понудите

V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до **30.10.2017 во 11:00 часот**

V.2.2) Краен рок за поставување прашања: **24.10.2017 15:30**

V.3) Период на важност на понудата: **365** денови

V.4) Услови за отворање на понудите

Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите

30.10.2017 во 11:00 Место: **Агенција за катастар на недвижности - Скопје**

V.3) Дополнителни информации **Тендерската документација може да се преземе преку ЕСЈН**

V.4) Датум на објава: **09.10.2017**

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ